

**АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје**

**КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2023 ГОДИНА СО
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗИЈАТА**

Скопје, Јули 2024 година

СОДРЖИНА

	стр.
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	2
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка од 01.01-31.12.2023 година	4
- Консолидиран Извештај за финансиската состојба на 31.12.2023 година	5
- Консолидиран Извештај за промените на главнината	6
- Консолидиран Извештај за паричните текови од 01.01 до 31.12.2023 година	7
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8-35

Прилози:

- Годишна Сметка за 2023 година;
- Извештај за работење за 2023 година.



ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА, ПРОЦЕНА И ФИНАНСИСКИ КОНСАЛТИНГ

До

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА Скопје

Скопје, 31.07.2024 год.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До сопственикот на Друштвото

Извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје (во понатамошниот текст Друштвото), кои ги вклучуваат Консолидираниот извештај за финансиската состојба на 31 Декември 2023 година и Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, како и на поврзаните на нив Консолидираниот извештај за паричните текови и Консолидираниот извештај за промените на главнината за годината која што завршува тогаш, како и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите појаснувачки информации.

Одговорност на раководниот тим на Друштвото

Раководниот тим на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република С.Македонија и интерната контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ревизијата е извршена во согласност со прифатените Меѓународни Стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека консолидираните финансиски извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази, со

кои се поткрепуваат износите и презентациите во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Друштвото, за да обликува ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не за целта за изразување на мислење за ефективността на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководниот тим на Друштвото, како и оценка на севкупната презентација на консолидираните финансиски извештаи.

Веруваме дека обезбедените ревизорски докази се достатни и соодветни за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

Ние бевме назначени за ревизори на Друштвото на 09 Мај 2024 година и не бевме во можност да го набљудуваме физичкиот попис на вкупните залихи на трговски стоки-инстанти на крајот на годината, кои се во износ од 370.144 илјади МКД, односно претставуваат 19% од вкупните средства на Друштвото. Ние не бевме во можност да се увериме во однос на количествата на овие залихи преку спроведување на други ревизорски постапки. Бидејќи залихи влијаат на резултатите од работењето и паричните текови ние не бевме во состојба да утврдиме дали би биле потребни корекции во однос на искажаната добивка во Извештајот за сеопфатна добивка и нето паричните текови од оперативни активности, прикажани во Извештајот за паричните текови.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефекти од изнесеното во Основите за мислење со резерва, консолидираните финансиски извештаи ја прикажуваат веродостојно и објективно, во сите материјално значајни аспекти, финансиската состојба на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје на ден 31 Декември 2023, како и резултатите од работењето и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република С.Македонија.

Извештај од други правни и регулативни барања

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа, согласно член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот

извештај за работа е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 Декември 2023 година. Нашата работа, по однос на годишниот извештај за работа е извршена согласно МРС 720 и е ограничена на известување, дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен, во сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје за годината која завршува на 31 Декември 2023 година.

Обрнување внимание

Без да го модифицираме нашето мислење, обрнуваме внимание на фактот дека друштвата подружница, ги немаат усогласено, сметководствените политики, како и некои од други акти, во делот на утврдување и признавање на трошоците при што применетите сметководствените стандарди за финансиско известување се разликуваат од оние кои ги применува матичното Друштво, АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје.

Скопје, 31 Јули, 2024 година

ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје, Лиценца за работа бр.18

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР

Данче Зографска



УПРАВИТЕЛ

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР,



Данче Зографска

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за периодот од 01.01 до 31.12.2023

	Белешки	2023	во 000 МКД 2022
Приходи од работење	5	6.066.351	5.327.271
Трошоци за сировини и материј.	6	(38.330)	(35.881)
Услуги	6	(4.042.472)	(3.468.653)
Останати трошоци од работење	6	(516.280)	(277.081)
Трошоци за вработени	7	(130.517)	(118.766)
Амортизација и вредносни усогласувања	6	(157.222)	(146.604)
Други трошоци	6	(8.045)	(3.522)
<i>Добивка од редовно работење</i>		1.173.485	1.276.764
Приходи од финансирање	8	32.541	14.246
Расходи од финансирање	9	(3.732)	(8.502)
<i>Добивка пред оданочување</i>		1.202.294	1.282.508
Данок од добивка	10	(121.501)	(125.818)
<u>НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ</u>		1.080.793	1.156.690
Останата сеопфатна добивка/загуба		-	-
Данок на сеопфатна добивка		-	-
<u>СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</u>		<u>1.080.793</u>	<u>1.156.690</u>
Дел од добивката на малцинскиот сопственик ДВЛМ		588.753	576.091
Дел од загубата на малцинскиот сопственик НОВО ВЛТ		(4.010)	
СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА НА ДРУШТВОТО		488.030	580.599

Овластено лице

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

на 31.12.2023 година

во 000 МКД

	Белешки	31.12.2023	31.12.2022
А СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	12	581.177	280.971
Материјални средства	13	1.055.015	790.200
Финансиски вложувања	14	616	-
<i>Вкупно нетековни средства</i>		1.636.808	1.071.171
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Залихи	15	373.813	247.663
Побарувања од купувачи	16	229.438	190.296
Останати краткорочни побарувања	16	128.319	106.103
Финансиски вложувања	17	92.542	92.542
Пари и парични еквиваленти	18	1.876.275	1.738.690
АВР	16	40.464	69.006
<i>Вкупно тековни средства</i>		2.740.851	2.444.300
ВКУПНО СРЕДСТВА		4.377.659	3.515.471
Б КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Акционерски капитал	19	276.355	276.355
Малцинско учество		671.241	369.828
Резерви		130.696	130.696
Премија на издадени акции		698.061	384.373
Акумулирана добивка		599.605	494.295
Добивка од тековна година		1.080.793	1.156.690
<i>Вкупно акционерски капитал</i>		3.456.751	2.812.237
В ОБВРСКИ			
Краткорочни фин. обврски	20	393.067	239.511
Краткорочни обврски кон доб.	21	401.910	328.731
Останати краткорочни обврски	22	97.462	78.379
Обврски за даноци, придонеси и др.	22	20.712	46.393
ПВР	22	7.757	10.220
<i>Краткорочни обврски</i>		920.908	703.234
<i>Вкупно обврски</i>		920.908	703.234
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		4.377.659	3.515.471

Овластено лице

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА

	во 000 МКД						
	Акционерски Капитал	Малцинско учество	Премија на акции	Резерви	Акумулирана добивка	Добивка за годината	Вкупно
Состојба 01.01.2022	276.355	369.828	384.373	130.696	282.945	1.042.637	2.486.834
Распределба на добивка	-	-	-	-	1.042.637	(1.042.637)	-
Промени по разни основи		-			238		
Дивиденда на малц.сопственици		-	-	-	(474.682)	-	(474.682)
Дивиденда на РСМ	-	-	-	-	(356.843)	-	(356.843)
Добивка за 2022 год.	-	-	-	-	-	1.156.690	1.156.690
Состојба 31.12.2022	276.355	369.828	384.373	130.696	494.295	1.156.690	2.812.237
Нето Добивка за годината на матичното друштво						580.599	
Нето Добивка за годината - неконтролирачка						576.091	
Состојба 01.01.2023	276.355	369.828	384.373	130.696	494.295	1.156.690	2.812.237
Распред.на добивка	-	-	-	-	1.156.690	(1.156.690)	-
Промени по разни основи		301.413	313.688		108		
Дивиденда на малц.сопственици		-	-	-	(576.091)	-	(576.091)
Дивиденда на РСМ	-	-	-	-	(475.397)	-	(475.397)
Добивка за 2023 год.	-	-	-	-	-	1.080.793	1.080.793
Состојба 31.12.2023	276.355	671.241	698.061	130.696	599.605	1.080.793	3.456.751
Нето Добивка за годината на матичното друштво						488.030	
Нето Добивка за годината - неконтролирачка						592.763	

Овластено лице

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

во 000 МКД

	2023	2022
Паричен тек од деловни активности		
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	1.202.294	1.282.508
Амортизација на нетековни средства	157.222	146.604
Платени-примени кам.,пресмет. курсни разлики	-	(880)
Платен данок на непризнаени расходи	(121.501)	(125.818)
<i>Промени во обртни средства</i>		
Зголемување на побарувања по сите основи	(32.816)	(134.347)
Зголемување за залихи	(126.150)	(169.261)
Зголемување на обврски спрема добавувачи	73.179	40.143
Зголемување на останати обврски (освен за дивиденде)	16.620	15.713
Зголемување на обврски за даноци и придонеси	(25.681)	(28.590)
	(59.127)	(256.436)
Нето приливи од деловни активности	1.143.167	1.026.072
Паричен тек од инвестициони активности		
Набавка (Отуѓување) на нетековни средства	(420.722)	(30.291)
Краткорочни финансиски вложувања	-	(92.542)
Плаќања за долг. и останати вложувања	(616)	-
Примени дивиденди	-	-
Нето промени од инвестициони активности	(421.338)	(122.833)
Паричен тек од финансиски активности		
Приливи на долгорочни кредити	-	-
Приливи на краткорочни финан.обврски	153.556	134.458
Капитал и резерви	313.688	-
Исплатени дивиденди	(1.051.488)	(831.525)
Нето промени од финансиски активности	(584.244)	(697.067)
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	137.585	206.172
Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период	1.738.690	1.532.518
Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период	1.876.275	1.738.690

Овластено лице

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје е Акционерско друштво, основано е на 26.06.2007 година, а во Централниот регистар на РСМ се води под ЕМБС 6436846. Седиштето на друштвото е во Скопје, на Бул. Гоце Делчев бр.8.

Основната главнина на друштвото се состои од 45.000 обични акции, со номинална вредност од 100 евра по акција.

Основна дејност на друштвото е коцкање и обложување (92.00).

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје има добиено, согласно Законот за игрите на среќа и забавните игри (Службен Весник на Република Македонија бр.24/11; 51/11; 148/11; 74/12; 171/12;27/14; 139/14; 61/15; 154/15; 23/16; 178/16 и 90/17 и Службен Весник на Република Северна Македонија 251/22), право за приредување:

Општи игри на среќа:

- Лото;
- Спортска прогноза;
- Лотарија;
- Инстант лотарија;
- Томбола и
- Наградни игри и

Посебни игри на среќа:

- Обложување на спортски натпревари;
- Обложување на спортски натпревари преку интернет.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје е со-оснивач и содружник во две друштва: ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-КАСИНОС АУСТРИА ДОО и НОВА ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА – НОВО ВЛТ ДОО Скопје со доминантно учество од 51% во капиталот. АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА. Како влог во ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДОО, во ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-КАСИНОС АУСТРИА ДОО го има пренесено правото на приредување електронски игри на среќа на територијата на РС Македонија и право за приредување на интернет игри на среќа, а на и НОВА ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА – НОВО ВЛТ ДОО има пренесено правото на приредување електронски игри на среќа.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА С.МАКЕДОНИЈА приредува општи игри на среќа (лотариски, електронски наградни игри и интерактивни игри на среќа) и посебни игри на среќа (обложување на спортски натпревари и обложување на спортски натпревари преку интернет) како и електронски и интернет игри на среќа, и други игри на среќа во кои може да се учествува преку глобална интернет мрежа.

Друштвото објавува поединечни и консолидирани финансиски извештаи.

Во консолидираните финансиски извештаи за 2023 година, Друштвото ги презентира, сумирано со подружниците, резултатите од работењето, финансиската состојба, паричните текови и промените во капиталот, при што ги елиминира нивните меѓусебни односи.

Друштвото на крајот на 2023 година има вкупно 115 вработени.

Консолидираните Финансиски извештаи за периодот 01.01-31.12.2023 година се усвоени од менаџментот на 30.06.2024 година.

1. Основа за составување на финансиските извештаи и значајни сметководствени политики

Финансиските извештаи прикажани на страна 4-7 се изготвени во согласност со законските прописи на Република С.Македонија, со одредени рекласификации и дополнувања заради усогласување со барањата за известување, согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување. Друштвото може во одредени случаи да врши избор на одредени сметководствени политики во рамки на законски пропишаните сметководствени политики или самостојно да одлучува дали ќе ги примени или нема да ги примени пропишаните сметководствени политики.

2.1. Основи за сметководство

Согласно сметководствените принципи, а со цел реално прикажување на приходите и расходите, односно финансискиот резултат и основниот капитал на друштвото, Финансиските извештаи се изготвени со употреба на принципот историски вредности, модифицирани со ефектот од инфлаторните промени кој влијае на одредени средства, обврски и капитал.

Основните сметководствени политики кои се применети во составување на Финансиските извештаи за периодот 01.01 до 31.12.2023 година (доколку не е поинаку наведено), се во согласност со закон пропишаните финансиските извештаи.

2.2.1. Основа за консолидација на финансиските извештаи

Друштвата ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје и НОВО ВЛТ ДОО се друштва-подружници, под доминантна контрола со 51% сопственост на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје. Финансиски извештаи на ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-КАСИНОС АУСТРИА ДОО и НОВО ВЛТ ДОО се вклучени во консолидираните финансиски извештаи на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА С.МАКЕДОНИЈА.

Принципи на консолидација се следните:

1. Се собираат поединечно салдата на сите позиции на средствата, обврските и капиталот од извештаите за финансиската состојба на 31 Декември 2023 и 2022 година, како и приходите и расходите од извештајот за сеопфатната добивка за 2023 и 2022 година,
2. Во целост се елиминираат салдата на побарувањата и обврските на 31 Декември 2023 и 2022 година, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамки на Групацијата.
3. Во целост се елиминираат салдата на вложувањата на матичното друштво во зависното друштво (подружница) со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година и салдото од делот на капиталот на тие друштва, кои се однесуваат на тие вложувања.
4. Во целост се елиминираат приходите и расходите за 2023 и 2022 година, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамки на Групацијата.

2. 2.1. Функционална валута

Финансиските извештаи прикажани на страна 4-7 се изразени во согласност со законските прописи на Република С.Македонија, во функционалната, национална валута на Република С.Македонија - македонски денар. Финансиските извештаи за периодот 01.01-31.12.2023 година на Друштвото се изготвени во илјади денари (во 000 МКД).

2. 2.2. Трансакции во странски валути

Пресметката на странските средства, односно побарувањата и обврските, се врши според средниот девизен курс на странските средства на НБРМ во денарска противвредност на денот на составување на годишните финансиски известиаи, а искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот

курс на денот на трансакцијата.

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните курсеви на странските валути на 31.12.2023 години во денари

Валута	31.12.2023	31.12.2022
1 ЕВРО	61,4950	61,4932
1 УСА Долар	55,6516	57,6535

2.3. Признавање на приходи

Приходите претставуваат објективна вредност на примениот надомест или побарувањето за продадени добра и извршените услуги. Приходите се прикажуваат намалени за вкалкулираното ДДВ, проценетите поврати, дисконтите и рабатите. Приходите се состојат од:

2.3.1. Приходи од продажба

Приходите од продажба на стоки се признаваат кога друштвото пренело на купувачот значајни ризици и користи од сопственоста на стоките, без да задржи било каква контрола над продадените стоки. Приходот од лотариските игри е нето добивката од играње, што претставува разликата помеѓу вкупните уплати намалени за фондовите на играта.

2.3.2. Приходи од давање услуги

Приходите од давање услуги се признаваат кога резултатот од определена трансакција може веродостојно да се процени и приходот во врска со трансакцијата треба да се признае според степенот на довршеност на датумот под кој е сочинет извештајот. Приходот од секоја игра на среќа е нето добивката од играње, што претставува разликата помеѓу вкупните уплати намалени за персоналниот данок, фондовите или исплатите од играње. Во друштвото приходите се признаваат во моментот на нивното остварување од страна на купувачите-консументите (во моментот на консумирање на услугата, играње-уплата за игрите на среќа и сл.) Реализацијата е искажана по стварни вредности.

2.3.3. Приходи од камати

Приходите од каматите настанати од финансиски средства, по основ на пласмани и побарувања од деловни односи, се признаваат кога е веројатно дека друштвото ќе има економските користи од одреден износ на камата кои може веродостојно да се измери. Приходите од камати се признаваат на временска основа на утврдената каматна стапка и

се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на приходите од финансиски активности. Согласно законските прописи под камати се подразбира било кој облик на ревалоризација на побарувањата, доколку така е договорено, односно пропишано.

2.4. Трошоци на работењето

Трошоците на работење ги сочинуваат сите трошоци настанати во текот на извршување на дејноста, како и специфичните трошоци поврзани со природата на основната дејност-приредување игри на среќа, плаќање посебни давачки надоместоци во месечен износ на лотариските и останатите игри на среќа и набавката на материјали и стоки кои се неопходни за остварување на приливи на економски користи на друштвото во пресметковниот период.

2.5. Инвестиционо и тековно одржување

Трошоците на инвестиционо и тековно одржување на основните средства се покриваат од приходот во пресметковниот период, кога ќе настанат. Реконструкциите и адаптациите на капацитетот, со кои се менува, подобрува, зголемува односно модернизира капацитетот или намената на основните средства, се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

2.6. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување кои директно се однесуваат на купување или производство на одредено средство кое представува средство за понатамошна употреба или продажба директно се додаваат и ја зголемуваат неговата вредност се додека средството не е подготвено за употреба или продажба.

Каматите настанати по основ на обврски, пресметани до датумот на Извештајот за финансиска состојба, со исклучок на каматите по основ на трети лица за основни средства, кои се надоместуваат на товар на ревалоризационата резерва се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на финансискирасходи. Согласно законските прописи, како каматите се третираат и било кој облик на ревалоризација на обврските, ако така е договорено или пропишано.

2.7. Користи на вработени

Користи на вработени се сите форми на надомести кои ги дава друштвото на своите вработени во размена за извршената услуга од страна на вработените, Матичното Друштво

и подружницата немаат идентичен систем на надоместување на трудот на своите вработени во размена за извршената услуга, односно применуваат различен систем на наградување на трудот на вработените, при што различно се вреднуваат исти или слични работни задачи.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат во рок од дванаесет месеци по крајот на периодот во кои вработените ја извршиле услугата, како платите, сите придонеси на плати со персоналниот данок, платените отсуства, учество во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход во извештајот за сеопфатна добивка во периодот за кој се однесуваат.

Согласно законските прописи во РСМ на сите вработените им се пресметува плата на бруто основа, во која освен нето платата се и придонесот за пензиско иинвалидско осигурување, придонесот за здравствено осигурување, како и придонесите за вработување и за дополнително здравствено осигурување.

2.8. Бонус планови

Друштвото признава како обврска објавени бонуси за вработени земени како награди за успешноста во финансиските и оперативните резултати. Друштвото нема посебно изготвени планови за бонуси на вработените.

2.9. Даноци и придонеси

Даноците и придонесите и другите законски обврски се издвојуваат согласно законските прописи. Повеќе платените даноци на крајот од периодот се искажуваат како побарувања од државата.

Издвојувањата за данокот од добивка се вршат годишно, на остварената добивка како основица, согласно прописите, по пропишана стапка од 10%. Согласно Законот за данок на добивка, данок од 10% се плаќа и на непризнаените расходи за даночни цели.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за временските разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентираат за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните даночни стапки.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје во однос на обврската за

данокот на додадена вредност, а согласно член 23, точка 7 од Законот за ДДВ, е ослободен од плаќање ДДВ на игрите на среќа без право на одбивка, односно влезните трошковни фактури ги признава со вклучен ДДВ, а на приходите остварени од организирани игри на среќа не пресметува ДДВ.

Друштвото, согласно 39 од Законот на игрите на среќа и забавните игри (Службен Весник на Република Македонија бр.24/11; 51/11; 148/11; 74/12; 171/12;27/14; 139/14; 61/15; 154/15; 23/16; 178/16 и 90/17 и Службен Весник на Република Северна Македонија 251/22), е обврзано да пресметува на месечна основа и да плаќа месечен надомест-посебна давачка од 4% на вкупните уплата на ЛОТО и СРЕЌНИ ТОПЧИЊА игрите на среќа, на КЕНО 20% од нето добивката, што претставува разликата помеѓу добивките и загубите од играње, а за секоја игра од инстантите приходот зависи од утврдените правила на игра. ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-КАСИНОС АУСТРИА ДОО и НОВО ВЛТ ДОО за приредување на електронските игри на среќа се обврзани да плаќаат месечен надомест-посебна давачка од 30 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на уплатата, месечен пашал за секој ВЛТ-терминал. за интернет игрите на среќа, согласно член 103, точка 3 од Законот на игрите на среќа и забавните игри е обврзано да пресметува на месечна основа и да плаќа месечен надомест-посебна давачка од 0,5% од вкупната вредност на уплатите, на месечна основа до 15-ти во месецот за предходниот месец.

2.10. Нетековни средства

Нетековните средства ги вклучуваат материјалните и нематеријалните средства.

2.10.1. Нематеријални средства

Основачките вложувања и материјалните права за патенти, лиценци и заштитени марки ги содржат трошоците за добивање лиценци, изработка и набавка на проекти и друга документација, стручно оспособување и усовршување за отпочнување со вршење на основната дејност, како и права на софтвери и софтверски лиценци. Оснивачките вложувања и материјалните права се евидентираат поцената на сите трошоци настанати до нивното стекнување.

Друштвото согласно член 7 од Законот за игрите на среќа и забавни игри (Службен Весник на Република Македонија бр.24/11; 51/11; 148/11; 74/12; 171/12;27/14; 139/14; 61/15; 154/15; 23/16; 178/16 и 90/17 и Службен Весник на Република Северна Македонија

251/22), има право за приредување на лотариски игри, а од Министерството за финансии на РСМ добива Решение за приредување игри на среќа со инстанти, за секоја серија поединечно.

Амортизацијата на оснивачките вложувања и материјалните права се врши на набавната вредност, се пресметува праволиниски, по утврдени стапки, во еднакви годишни износи. Стапки применети при амортизација се:

	Корисен век	Стапки
- Право на приредување електронски игри на среќа на територија на РСМ*	30 години	3,3%
-Право за приредување на интернет игри на среќа за период од две години*	2 години	50%
-Платформа – софтвер за приредување на интернет игри на среќа	4 години	25%
-Долгорочни нематеријални средства	10 години	10%

*Амортизација се пресметува на лиценците и правата кои имаат ограничен век на траење, на лиценците и правата кои немаат ограничен век на траење не се пресметува амортизација.

2.10.2. Материјални средства

Материјалните средства земјата, недвижности, постројки и опрема првично се евидентираат по нивната набавна вредност зголемени за трошоците за нивната набавка до ставањето во употреба. Последователните издатоци за реконструкциите и адаптациите на капацитетот, со кои се менува, подобрува, зголемува капацитетот се евидентираат како зголемување на вредноста на материјалните средства.

Недвижности, постројки и опремата се прикажуваат по набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите од оштетување.

Амортизацијата на материјалните средства, се признава како трошок во извештајот за сеопфатна добивка, а се пресметува праволиниски, по утврдени стапки, кои се определени на тој начин што набавната вредност на нетековните материјални средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на нивната употреба. Стапки применети при амортизација се:

	Корисен век	Стапки
- Градежни објекти	40-50 години	2,5%-2%
- Транспортни сред.	4-5 години	25%20%

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

5. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

	31.12.2023	31.12.2022
Приходи од продажба во земјата	541.879	332.841
Останати деловни приходи	227	1.668
Вкупни приходи од продажба	542.106	334.509

ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

	31.12.2023	31.12.2022
Приходи од продажба	5.509.475	4.979.981
Останати деловни приходи од игри на среќа	14.705	12.781
Вкупни приходи од продажба	5.524.180	4.992.762

НОВА ДРЖАВНА ВИДЕОЛОТАРИЈА - НОВО ВЛТ

	31.12.2023	
Приходи од продажба	-	
Останати деловни приходи од игри на среќа	65	
Вкупни приходи од продажба	65	
Вкупни приходи	6.066.351	5.327.271

5. 1. ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИ

ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

	31.12.2023	31.12.2022
<u>ВИДЕО Игри</u>		
Приходи од електронски ВЛТ и други игри	4.877.242	4.501.095
<u>Интернет игри</u>		
Приходи од интернет игри - обложување	78.850	60.985
Приходи од интернет игри - општи елек.игри	444.132	319.827
Приходи од интернет игри - обложување во жи	79.600	69.491
Приходи од интернет игри-казино	29.651	28.583
Останати деловни приходи од игри на среќа	14.704	12.781
Вкупни приходи од продажба	5.524.179	4.992.762
Вкупни приходи	6.066.285	5.327.271

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

5. 1. ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИ (ПРОДОЛЖУВА)

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

<u>Игри</u>	во 000 МКД	
	31.12.2023	31.12.2022
НОВО ЛОТО	196.748	150.909
ЏОКЕР	25.757	20.995
СРЕЌНИ ТОПЧИЊА	987	11.480
КЕНО	311	3.942
БЕТ КЕНО	110.811	33.066
МЕГА ВИН-интернет игри	63.286	-
<u>Инстант грепки</u>		
ДОМЕ СЛАТКИ ДОМЕ	3.623	4.790
ЗЛАТНА РИПКА 7	22.528	27.460
ЗЛАТНА РИПКА 6	739	4.920
ЗЛАТНА РИПКА	6	-
ДИЈАМАНТ 5	-	313
ДИЈАМАНТ 6	6	17.992
ДИЈАМАНТ 7	13.808	4.192
7 x 7	32.959	-
УРБАН СТИЛ	7.807	-
ДИЈАМАНТ 5	-	-
ЗЛАТНА ТРЕСКА 2	-	-
СО СРЕЌА 2	-	18
ЕКО СКУТЕР	-	3.032
ФРУТИ 2	3.784	-
БОН БОН	-	647
БОН БОН 2	6.377	5.927
АМОРОВА СТРЕЛА	-	2.177
АМОРОВА СТРЕЛА 2	226	8.414
БИНГО 10	8.093	7.002
МЕГА МИЛИОНЕР	24.530	9.400
ОСТРОВО НА СРЕЌА	10.140	8.518
ФРУТИ	9.353	7.647
ВКУПНО	541.879	332.841

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

6. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Потрошени суровини и материјали	15.883	12.521
Потрошена енергија	7.741	8.282
Отпис на резервни делови и ситен инвентар	14.706	15.078
Вкупно трошоци за материјали	38.330	35.881
Транспортни и комун. услуги	79.869	56.174
Одржување	90.079	65.210
Закупнини	1.285.368	1.111.260
Реклами и промоции	224.629	107.037
Провизии за продажба	2.361.585	2.128.233
Останати услуги	942	739
Вкупно трошоци за извршени услуги	4.042.472	3.468.653
Трошоци за вработени - бруто плати	109.034	101.491
Други трошоци за вработени	21.483	17.275
Вкупно трошоци на вработени	130.517	118.766
Амортизација	157.222	146.604
Надомести на членови на одбори	7.946	7.552
Спонзорства и донации	111.851	76.443
Репрезентација	6.264	1.901
Осигурување	14.244	11.565
Банкарски провизии	1.353	1.583
Платени посебни давачки и надомести	288.567	135.458
Даноци, придонеси и такси	17.487	15.651
Професионални услуги	68.000	26.839
Останати услуги	568	89
Вкупно останати трошоци од работење	516.280	277.081
Надомести на штети, казни, пенали	-	501
Отпис на неотпишан дел на осн средства	-	-
Отписи	1.659	2.550
Останати трошоци	6.386	471
Вкупно трошоци на продажба	4.892.866	4.050.507

7. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Нето плати	71.845	66.858
Даноци на плати	6.664	6.189
Придонес-пензиско на плати	30.525	28.444
Вкупно трошоци за плати	109.034	101.491
Останати надомести на вработени	21.483	17.275
Вкупно трошоци за вработени	130.517	118.766

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

8. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Камати	32.457	13.538
Позит. курсни разлики	84	215
Останати приходи од финансирање	-	493
Вкупни приходи од финансирање	32.541	14.246

9. ТРОШОЦИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Затезни камати	171	242
Негативни курсни разлики	387	450
Останати расходи од финансирање	3.174	7.810
Вкупно расходи од финансирање	3.732	8.502

10. ДАНОК НА ДОБИВКА И НА НЕПРИЗНАЕНИ РАСХОДИ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Добивка пред оданочување	1.202.294	1.282.508
Даночно непризнаени реклами-репрезентација	-	-
Останати непризнаени расходи по ДБ	104.006	98.780
Основа за данок на добивка - 10%	1.306.300	1.381.288
Даночно намалување	(91.293)	(96.115)
Основа за данок на добивка	1.215.007	1.285.173
Вкупно данок на добивка	121.501	128.517
Даночно ослободување	-	(2.699)
Вкупно данок на добивка	121.501	125.818
Ефективна даночна стапка	10,1%	9,8%

11. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА-ДИВИДЕНДА

На Собранието на акционери на Друштвото, одржано 2023 година нето добивката од 2022 година во износ од 475.396.774,00 мкд е распределена како што следува:

Статутарни резерви	-
Дивиденда	475.396.774
Вкупно	475.396.774

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

12. НЕТЕКОВНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

во 000 МКД

Опис	Софтвер за игри на среќа	Софтвер и др.	Право на електронски игри на среќа	Право на интернет игри на среќа	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба 31.12.2022	75.250	8.340	380.681	3.693	467.964
Набавки во тек на година	1.288	-	-	-	1.288
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2022	76.538	8.340	380.681	3.693	469.252
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2022	75.242	7.771	88.737	3.693	175.443
Амортизација 2022	85	76	12.677	-	12.838
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2022	75.327	7.847	101.414	3.693	188.281
Набавна вредност					
Состојба 01.01.2023	76.538	8.340	380.681	3.693	469.252
Набавки во тек на година	-	-	313.701	-	313.701
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2023	76.538	8.340	694.382	3.693	782.953
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2023	75.327	7.847	101.414	3.693	188.281
Амортизација 2023	325	493	12.677	-	13.495
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2023	75.652	8.340	114.091	3.693	201.776
Нето вредност на 31.12.2022	1.211	493	279.267	-	280.971
Нето вредност на 31.12.2023	886	-	580.291	-	581.177

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

13. НЕТЕКОВНИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

6683

во 000 МКД

Опис	Градежни објект	Опрема	ВЛТ апарати	Аванси за мат.сред. инвестиции	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба 01.01.2022	110.369	172.155	1.149.754	-	1.432.278
Набавки во тек на год.	1.395	18.336	9.272	-	29.003
Пренос од инвест. во тек	-	-	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	(3.685)	-	-	(3.685)
Состојба 31.12.2022	111.764	186.806	1.159.026	-	1.457.596
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2022	31.904	135.986	370.543	-	538.433
Амортизација	2.967	14.767	116.033	-	133.767
Расходи и отуѓувања	-	(4.804)	-	-	(4.804)
Состојба 31.12.2022	34.871	145.949	486.576	-	667.396
Набавна вредност					
Состојба 01.01.2023	111.764	186.806	1.159.026	-	1.457.596
Набавки во тек на год.	-	46.181	362.361	1.129	409.671
Пренос од инвест. во тек	1.129	-	-	(1.129)	-
Расходи и отуѓувања	-	(8.971)	-	-	(8.971)
Состојба 31.12.2023	112.893	224.016	1.521.387	-	1.858.296
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2023	34.871	145.949	486.576	-	667.396
Амортизација	2.782	17.121	123.824	-	143.727
Расходи и отуѓувања	-	(7.842)	-	-	(7.842)
Состојба 31.12.2023	37.653	155.228	610.400	-	803.281
Нето вредност на 31.12.2022	76.893	40.857	672.450	-	790.200
Нето вредност на 31.12.2023	75.240	68.788	910.987	-	1.055.015

14. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

во 000 МКД

31.12.2023

31.12.2022

Долгорочни вложувања во друштва
*Долгорочни вложувања(позајмици)

-

-

616

-

Вкупно долгор. Финансиски вложувања

616

-

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

15. ЗАЛИХИ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Материјали и суровини	2.769	376
Ситен инвентар и резервни делови	25	75
Залиха на трговски стоки	371.019	247.212
Вкупно залихи	373.813	247.663

16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Побарувања од купувачи од земјата	229.438	190.296
Побарувања од купувачи од странство	-	-
Сомнителни и спорни побарувања	12.363	12.363
Вредносно усогласување	(12.363)	(12.363)
Побарувања од дадени аванси	4.426	8.800
Побарувања од даноци, придонеси	10.722	8.387
Побарувања од вработени	233	349
Останати побарувања	112.938	-
Аванси за мали добивки	-	88.567
Однапред платени трошоци	40.464	69.006
Вкупно побарувања од купувачи	398.221	365.405

17. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Краткорочни вложувања во друштва	92.542	92.542
Останати краткорочни вложувања	-	-
Вкупно краткорочни вложувања	92.542	92.542

* Со Договор бр.03-1442 од 25.02.2023 година е дадена безкаматна позајмица на АД ЕСМ, на шест месеци, во износ од 1.500.000,00 евра, со залог на недвижен имот на шест месеци. Договорот е продолжен со три Анекси на Договорот.

18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Пари на денарски сметки во банки и во благајна	1.183.550	1.367.852
Пари на девизни сметки во банки и во благајна	647	836
Пари на денарска наменска сметка во банка	278	421
Други парични средства-на играчи	691.800	369.581
Вкупно парични средства	1.876.275	1.738.690

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

19. ЗАПИШАН КАПИТАЛ

Сопственик	01.1.2023	%	промена	31.12.2023	%
	број на акции			број на акции	
Влада на Република Македонија	45.000	100,00%	-	45.000	100,0%
Вкупно	45.000	100%	-	45.000	100%

Капиталот на Друштвото е составен од 45.000 обични акции, со вредност од 100 евра по една акција. Во Централниот регистар на РМ капиталот на Друштвото е запишан во евра, а во сметководствената евиденција е впишан во денари во износ од 276.355.350,00 мкд.

ПРЕМИЈА НА ИЗДАДЕНИ АКЦИИ

Во 2013 година друштвото основа ново друштво - подружница, ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА ДОО - Скопје со учество од 51% . Како содружник, во ново основаното друштвото го пренесе правото на организирање видео игри на среќа и ексклузивното две годишно право на организирање интернет игри на среќа, проценето од овластен проценувач во вкупна вредност од 6.244.898,00 ЕВРА или 384.373.472,00 мкд, како вредност на сопствениот удел во новото друштво.

Во акционерската главнина на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РС МАКЕДОНИЈА, право на организирање видео и интернет игри на среќа не е вреднувано, при основање на Друштвото. Дополнително, зголемената вредност на акционерскиот капитал се квалификува како премија на издадените акции.

На 31.03.2023 година Друштвото потпиша Договор за основање на друштво со ограничена одговорност - Друштво за приредување електронски игри на среќа Нова Државна Видео Лотарија - НОВО ВЛТ ДОО Скопје. На ново основаното друштво АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА го пренесува правото на приредување електронски игри на среќа.

Во ново основаното друштво, содружникот АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РС МАКЕДОНИЈА , поседува удел од 51%, во вредност од 5.084.495,00 ЕУР или 313.687.919,00 МКД, а содружникот ХЛТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, поседува удел од 49%, во вредност од 4.885.103,00 ЕУР или 301.386.430,00 МКД.

На ново основаното друштво АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА го пренесува правото на приредување електронски игри на среќа, на територијата на РС Македонија.

Во акционерската главнина на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РС МАКЕДОНИЈА, пренесеното право за приредување видео и интернет игри на среќа не е вреднувано, при основање на двете нови друштвота. Дополнително зголемената вредност на акционерскиот капитал се квалификува како премија на издадените акции.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

20. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
*Краткорочни обврски - фонд за игри	393.067	239.511
Краткорочни кредитни обврски	-	-
Останати краткорочни финансиски обврски	-	-
<i>Вкупни краткорочни кредитни обврски</i>	393.067	239.511

*Краткорочните финансиски обврски се однесуваат на фонд од нереализирани добивки во игрите на среќа од инстанти во тековна продажба.

21. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Добавувачи во земјата	283.759	226.700
Добавувачи во странство	118.151	102.031
Добавувачи за нефактурирани стоки	-	-
<i>Вкупни краткорочни обврски кон добавувач</i>	401.910	328.731

22. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Обврски за примени аванси и депозити	45.521	38.977
Обврски кон вработени	3	6
Обврски за даноци и придонеси на плати	19	-
Обврски за тековни даноци	20.693	46.393
Останати обврски	51.938	39.396
Одложени трошоци	7.757	10.220
<i>Вкупни други краткорочни обврски</i>	125.931	134.992

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

23. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА- КАСИНОС АУСТРИЈА ДОО Скопје*

	01.01/31.12.2023	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2023
	промет	побарувања	обврски
	2.363	279	667
	<u>2.363</u>	<u>279</u>	<u>667</u>

*ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА поседува удел од 51% во ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА.

НОВО ВЛТ ДОО Скопје**

	01.01/31.12.2023	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2023
	промет	побарувања	обврски
	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

**ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РС МАКЕДОНИЈА поседува удел од 51% во НОВО ВЛТ ДОО .

	31.12.2023	31.12.2022
	во 000 МКД	во 000 МКД
Исплати на членови на Управен Одбор	842	3.590
Исплати на членови на Надзорен Одбор	1.043	3.962
	<u>1.885</u>	<u>7.552</u>

24. НЕИЗВЕСНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

Друштвото до 31.12.2023 година има еден судски спор, како тужена страна со КАСИНОС АУСТРИЈА ИНТЕРНАЦИОНАЛ МАКЕДОНИЈА-Скопје за утврдување на ништавност на упис на Државна Видеолотарија НОВО ВЛТ ДОО Скопје. Износ на спорот е 9.969.598 ЕУР. Постапката се води пред Основниот граѓански Суд во Скопје и Друштвото очекува тужбеното барање да биде одбиено како неосновано.

25. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По датата на известување, 31 Декември, 2023 година во Друштвото нема настани кои би можеле да влијаат на приложените Финансиски извештаи.